



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА



Белешки кон
финансиските
извештаи за годината
која завршува на 31
декември 2023 год



1. Основни податоци

Јавното претпријатие за државни патишта, поранешна Агенција за државни патишта (во понатамошниот текст "Претпријатието") е основано во согласност со Законот за јавните претпријатија заради управување, одржување, заштита, развој и унапредување на мрежата на државните (магистрални и регионални) патишта на територијата на Република Северна Македонија.

Основач/сопственик е Владата на Република Северна Македонија.


Седиште на Претпријатието е на ул. Даме Груев бр.14 во Скопје.

ЈП за државни патишта ги извршува следните работи:

- врши управување со државните патишта;
- врши развој, одржување, следење и контролирање на државните патишта;
- врши инвеститорски работи во врска со државните патишта;
- се задолжува кај домашни и странски финансиски институции заради финансирање;
- врши инвеститорски работи од областа на државните патишта;
- други работи утврдени со Законот.

Финансирање на активностите на Претпријатието се обезбедува преку надоместоци утврдени со Законот за патишта, и тоа:

- дел од акцизата од деривати од нафта;
- надоместоци за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса);
- надоместоци за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина);
- надоместоци од поставување на рекламни табли во заштитниот појас, приклучување на пристапен кон државен пат, поставување на инсталации на трупот на патот, изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на државен пат надвор од населено



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

место, прекумерно користење на државен пат, вонреден превоз, штета сторена на патот и објектите на патот;

- заеми и кредити и
- останати надоместоци согласно Законот.

Вкупниот број на вработени во Претпријатието на 31 декември 2023 година изнесува 360 редовно вработени. Со високо образование се 92 вработени, со вишо 5, со средно 256 и со основно образование се 7 вработени.

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Составување на финансиските извештаи - Прописи


Финансиските извештаи, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.весник на РМ бр. 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година. Финансиските извештаи се прикажани МКД, освен ако поинаку не е наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното пркажување во тековната година.

Согласно Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, Јавното претпријатие за државни патишта е должно да води сметководствена евиденција на капиталот, средствата, побарувањата, обврските, приходите, трошоците и да го утврди финансискиот резултат од работењето по Годишната сметка.

ЈП за државни патишта ја состави Годишната сметка и Финансиските извештаи во согласност со законските прописи и општи акти:

- Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ, број 28/04, 84/05, 61/16, 64/18, 120/18);
- Законот за јавни претпријатија(Службен весник на РМ, број 38/96, 6/02, У.бр.175/01 во 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16);
- Законот за Централен регистар (Службен весник на РМ), број 50/01, 49/03, 109/05, 88/08 и 35/11);



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

- Правилник за водење на сметководство (Службен весник на РМ, број 159/09, 164/10 и 107/11);
- Правилник за сметководствен план и содржината на одделни сметки во сметковниот план (Службен весник на РМ број 174/11);
- Правилник за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот 107/11;
- Одлука за донесување на Национална класификација на дејностите НКД Рев.2 (Службен весник на РМ, број 147/08 и 4/13);

Годишната сметка за периодот јануари – декември 2022 година, Јавното претпријатие за државни патишта ќе ја поднесе до Регистарот за годишни сметки при Централниот регистар на РСМ и Даночниот биланс до Управата за јавни приходи по електронски пат, на следниве обрасци:

- Биланс на успех
- Биланс на состојба
- Даночен биланс
- Структура на приходи по дејности
- Посебни податоци


При пополнувањето на обрасците, податоците прво се пополнуваат за тековната година, а потоа за претходната година, доколку податоците од претходната година се корегирани се внесуваат корегираниите. ЈП за државни патишта води сметководство на пресметковна основа.

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

3. Основни сметководствени политики

3.1. Признавање на приходи

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идни економски користи ќе бидат прилив за Претпријатието и доколку овие користи може веродостојно да се измерат. Приходите на Претпријатието се економски користи кои настануваат во текот на разгледуваниот период, кои произлегуваат од редовните активности на Претпријатието.



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приходите на Претпријатието произлегуваат од надоместоците утврдени со Законот за патишта.

Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се однесуваат.

3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат во билансот на успех кога се јавува намалување на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска кое може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат врз основа на нивната директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработувањето на конкретните приходи.

3.3. Трансакции во странска валута

Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и известува во денари (МКД). Трансакциите во странска валута се евидентираат по важечкиот курс на странската валута на денот на трансакцијата. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.


Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање.

Најголем број од трансакциите на Претпријатието се во ЕУР и УСД. Средниот курс на Еврото и УСД на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следува:

	1 ЕУР	1 УСД
31 декември 2023 година	61,4950 МКД	55,6516МКД
31 декември 2022 година	61,4932 МКД	57,6535МКД

3.4. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на овие финансиски извештаи, паричните средства се



состојат од денарска и девизна жиро сметка, готовина во благајни и депозити по видување во комерцијалните банки.

3.5. Побарувања за дадени аванси

Побарувањата за дадени аванси се признаваат во висина на нивната номинална вредност, намалени за исправката за сомнителни и спорни побарувања за аванси и се состојат од дадени аванси на изведувачи заради тековно и инвестиционо одржување.

3.6. Залихи

Залихите се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортни трошоци и други зависни трошоци.

Залихите на ситен инвентар се водат по пониската од набавната вредност и нето реализациона вредност. Набавната вредност ја сочинуваат сите направени трошоци за залихите да се доведат во нивната постојната состојба и локација. Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во редовен тек на работење намалена за трошоците за нејзино довршување и проценети трошоци неопходни да се изврши продажбата.


3.7. Аванси за основни средства

Авансите за основни средства претставуваат средства дадени на добавувачи за набавка на основни средства и се искажуваат во висина на нивната номинална вредност, намалени за исправката за сомнителни и спорни аванси за основни средства.

3.8. Недвижности, постројки и опрема

Средствата се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Заклучно со 2012 година, основните средства се ревалоризираа на крајот од секоја година (при изработка на годишната пресметка) со примена на единствениот коефициент на ревалоризацијата заснован на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи објавен од




ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

страна на Државниот Завод за Статистика на нивната набавна или ревалоризирана вредност и акумулирана амортизација на основните средства. Почнувајќи од 01.01.2013 година, ваква ревалоризација повеќе не се пресметува. Ефектот на ревалоризацијата на основните средства се евидентираше како зголемување на ревалоризационата резерва, а амортизацијата се пресметуваше почнувајќи од следната година на ревалоризираната вредност на основните средства утврдена на крајот од претходната година.

Амортизацијата на основните средства се пресметува врз основа на право - пропорционална метода во текот на проценетиот век на употреба на основните средства. Амортизација на инвестициите во тек не се пресметува се додека средствата во изградба не се активираат. Употребените годишни стапки за амортизација за 2023 година во однос на 2022 се следните:

Основни средства	Стапки за амортизација 2023	Стапки за амортизација 2022
Административни згради	1%	1%
Автопатишта	7%	7%
Останати патишта	3%	3%
Мостови	2,5%	2,5%
Компјутери	20%	20%
Опрема и мебел	12%	12%
Моторни возила	15%	15%
Опрема за ладење	16%	16%
Апарати за укоричување, Сталажи	10%	10%
Лиценци	50%	50%
Телефонска опрема и фотоапарати	14%	14%
Електрична опрема	15%	15%
Сообраќајна сигнализација, осветлување на клучки	10%	10%
Хардвер, системски софтвер и лед дисплеи	25%	25%
Надзор над останати патишта	3%	3%
Надор над автопатишта	7%	7%
Изработка на проекти за останати патишта и автопати	3%	3%



3.9. Обврски кон добавувачите

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.10. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање и останати расходи. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.


3.11. Капитал

Вкупниот капитал на Претпријатието заклучно со 31 декември 2023 година се состои од државен капитал во вкупен износ од 70.737.836.459 МКД, прикажан во Извештај за промени на капиталот.

Промените во капиталот заклучно со 31 декември 2012 година се состојат од ревалоризациони резерви кои се пресметуваа за недвижностите, постројките и опремата заклучно со 31 декември 2012 година и остварена добивка.

На 01.01.2013 година со трансформацијата на „Агенцијата“ во „Јавно претпријатие за државни патишта“ се изврши корекција на капиталот, односно основната главнина со состојба на 31 декември 2022 година изнесува 5.000.000 МКД и се состои од паричен влог. Средствата се обезбедени од средствата кои се наоѓаа на сметката на Агенцијата за државни патишта во рамките на трезорската сметка и се дел од салдото на денот на отворањето на сметката на Јавното претпријатие.

3.12. Резервации



Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Претпријатието има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина надоместувањето се признава како посебно средство, но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.13. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Претпријатието. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.


Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Претпријатието. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.14. Државни грантови (подршки)

Државни грантови се признаваат кога постои разумна сигурност дека грантовите ќе бидат примени во согласност со предложените услови. Кога грантовите се поврзани со средства, истите се признаваат како одложени приходи. Кога се примаат немонетарни грантови, средствата и грантот се евидентираат по нивната номинална вредност и потоа се ослободуваат во билансот на успех за време на корисниот век на употреба на средството на систематска и рационална основа.

3.15. Данок од добивка

Данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Согласно измените на



даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основата која преставува остварена добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и помалку искажани приходи со поврзани лица. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансирањето по стапка од 10%.

3.16. Утврдување на објективна вредност

Претпријатието располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност, со исклучок на обврските за кредити, но истите се добиени со променливи каматни стапки поради што повторно може да се смета дека објективната вредност е приближна на нивната сметководствена вредност.

4. Користени проценки


4.1. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

4.2. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Претпријатието применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположиви информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.



4.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

5. Промена на сметководствени политики

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.


6. Финансиски ризици и управување со истите

Претпријатието влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Претпријатието е изложено и политиките за управување со нив се следните:

6.1. Пазарен ризик - Ризик од промени на курсевите

Претпријатието влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од користење на кредити во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Претпријатието нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Претпријатието е изложено на можните флукуации на курсот на странските валути.

Претпријатието претежно е изложно на девизен ризик од ЕУР и УСД. Изложеноста спрема ЕУР и УСД кај обврските ги вклучува обврските по кредити од банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на еврото и доларот.



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2022 и 2021 година по валути е следната:

	Обврски (валута)		Обврски (мкд)	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	312,156,103.37	286,573,093.03	19,196,039,576	17,622,296,524
УСД	549,853,352.89	522,328,670.91	30,600,218,854	30,114,076,027
			49,796,258,430	47,736,372,551

6.2. Каматен ризик


Претпријатието се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Претпријатието користи вакви кредити, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Претпријатието нема начин истиот да го намали.

6.3. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Претпријатието нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Претпријатието со состојба на 31 декември 2023 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	2,886,002,986				2,886,002,986
Дадени заеми			6,326,806		6,326,806
Останати побарувања	177,589	40,674,722			40,852,311
	2,886,180,575	40,674,722	6,326,806		2,933,182,103



**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Добавувачи	2,110,634,816				2,110,634,816
Кредити		6,002,242,806	49,614,821,500	55,617,064,306	
Останати обврски	485,973	237,346,311	1,660,216,764	178,450,116	2,076,499,164
	2,111,120,789	237,346,311	7,662,459,570	49,793,271,616	59,804,198,286


6.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Со Решение од Управата за јавни приходи бр 25-148/01646, заведено наш бр.05-3412/1 од 16.04.2015 година Јавното претпријатие за државни патиишта се запиша во Регистарот на обврзници на данок на додадена вредност како месечни обврзници.

6.5. Ризик на финансирање

Претпријатието врши финансирање на своето работење по пат на користење на долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Претпријатието континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2023 година и 2022 година е следната:


	2023	2022
Обврски по кредити и заеми	49,614,821,500	46,615,741,922
Пари и парични еквиваленти	- 2,886,002,986	- 2,038,789,877
Нето обврски (пари)	46,728,818,514	44,576,952,045
Вкупен капитал	70,737,836,459	64,831,409,287
Процент на задолженост	66%	69%



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ


7. Нематеријални средства

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2023	1,633,918		51,953,146	916,158	-	54,503,222
Зголемување			4,656,462	-		4,656,462
Намалување						-
Салдо на 31 Декември 2023	1,633,918		56,609,608	916,158		59,159,684
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2023	1,633,918		44,576,814	916,162		47,126,894
Амортизација			5,909,916	-		5,909,916
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2023	1,633,918	-	50,486,730	916,162	-	53,036,810
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023	-	-	6,122,878	4	-	6,122,874
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023	-	-	7,376,332	4	-	7,376,328
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2022	1,633,918		43,522,088	916,158		46,072,164
Зголемување			8,431,058			8,431,058
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2022	1,633,918	-	51,953,146	916,158	-	54,503,222
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2022	1,633,918		42,363,344	916,162.00		44,913,424
Амортизација			2,213,470			2,213,470
Намалување						-
Салдо на 31 Декември 2022	1,633,918	-	44,576,814	916,162	-	47,126,894
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022	-	-	7,376,332	4	-	7,376,328
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022	-	-	1,158,744	4	-	1,158,740



8. Материјални средства

	Градежни објекти	Патишта	Опрема	Аванси за наб. на матер. средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2023	35,663,516	128,770,646,769	296,592,363	572,076,004	55,048,837,598	184,723,816,250
Зголемување		11,414,428,191	22,195,252	3,264,564,290	20,960,509,425	35,661,697,158
Намалување	-		13,197,050	569,048,505	7,997,213,951	8,579,459,506
Салдо на 31 Декември 2023	35,663,516	140,185,074,960	305,590,565	3,267,591,789	68,012,133,072	211,806,053,902
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2023	9,679,664	65,137,880,372	238,265,649	-	-	65,385,825,685
Амортизација	185,052	2,082,773,514	16,226,712			2,099,185,278
Намалување			13,190,593			13,190,593
Салдо на 31 Декември 2023	9,864,716	67,220,653,886	241,301,768			67,471,820,370
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023	25,798,800	72,964,421,074	64,288,797	3,267,591,789	68,012,133,072	144,334,233,532
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023	25,983,852	63,632,766,397	58,326,714	572,076,004	55,048,837,598	119,337,990,565
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2022	18,652,749	126,826,190,910	281,079,409	1,864,040,975	46,915,242,317	175,905,206,360
Зголемување	17,010,767	1,944,455,859	16,497,495	176,825,567	8,349,488,336	10,504,278,024
Намалување	-		984,541	1,468,790,538	215,893,055	1,685,668,134
Салдо на 31 Декември 2022	35,663,516	128,770,646,769	296,592,363	572,076,004	55,048,837,598	184,723,816,250
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2022	9,494,612	63,176,459,318	215,194,150			63,401,148,080
Амортизација	185,052	1,961,421,054	24,056,040			1,985,662,146



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Намалување	-		984,541		-	984,541
Салдо на 31 Декември 2022	9,679,664	65,137,880,372	238,265,649		-	65,385,825,685
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022	25,983,852	63,632,766,397	58,326,714	572,076,004	55,048,837,598	119,337,990,565
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022	9,158,137	63,649,731,592	65,885,259	1,864,040,975	46,915,242,317	112,504,058,280

9. Биолошки средства

Претпријатието не врши известување за биолошки средства со оглед дека истото не располага и нема во евиденција такви средства.

10. Долгорочни финансиски средства


Долгорочните финансиски средства во претходната 2022 година се состоја од повлечените средства од страна на ЈП за Државни патенти и дадени истовремено на ЈП Македонски железници инфраструктура и Царинска управа на РМ за нивни потреби согласно Договорот за кредит (ТТФСЕ). Во 2023 година долгорочни финансиски средства ЈПДП нема, односно истите се исплатија од страна на ЈП Македонски железници инфраструктура и Царинска управа на РМ.

11. Побарувања од купувачи

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Побарувања од купувачи	40,674,722	40,576,559
Побарувања од вработени	177,597	13,826,209
Останати побарувања	6,326,797	
Вкупно побарувања	47,179,116	54,402,767

12. Парични средства

Паричните средства се состојат од следново (во денари):



**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**


	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Парични средства на денарски сметки	1,894,618,654	1,074,735,014
Парични средства на девизи сметки	41,231,278	34,136,772
Издвоени парични средства	4,138,922	8,452,769
Парични средства во благајна - денарска	3,669,851	3,754,479
Парични средства во благајна - девизна	495,683	503,778
Девизни депозити во банки во РМ	941,848,599	917,207,065
Вкупно парични средства	2,886,002,986	2,038,789,877

Девизните депозите повлечени од Меѓународни кредитори се наоѓаат на сметки во Шпаркасе банка, НЛБ банка и Халк банка, кои заклучно со 31 Декември 2023 година изнесуваат (во денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Депозити од кредити од Светска банка	139,776,160	107,895,777
Депозити од кредити од ЕБОР	802,072,439	809,311,288
Вкупно депозит	941,848,599	917,207,065

13. Основна главнина

Основната главнина на Јавното претпријатие за државни патишта со состојба 31 Декември 2022 година во износ од 5.000.000 денари се состои од паричен влог. Средствата се земени од салдото на сметката на Агенцијата за државни патишта во рамките на трезорската сметка и се дел од салдото на денот на отварањето на сметката на ЈП за државни патишта. Овој капитал е упишан во Централниот регистар на РСМ.



14. Долгорочни обврски по кредити

Долгорочните обврски се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Обврски по долгорочни кредити Ексим банка	27,446,186,799	27,248,946,419
Обврски по долгорочни кредити Светска банка	3,314,173,386	6,208,523,154
Обврски по долгорочни кредити Мин. за финансии	5,730,887,863	4,122,436,133
Обврски по долгорочни кредити ЕБОР	13,123,573,452	8,890,558,185
Обврски по долгорочни кредити ЕИБ	-	145,278,031
Вкупно долгорочни обврски	49,614,821,500	46,615,741,922

15. Краткорочни обврски спрема добавувачи


Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново:

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Добавувачи во земјата	2,054,512,802	776,321,866
Добавувачи во странство	32,394,218	5,317,077
Обврски за рефундација на средства од регистрација	23,727,796	16,749,502
Вкупно краткорочни обврски	2,110,634,816	798,388,445

16. Краткорочни обврски по кредити

Краткорочните обврски по кредити се состојат:

	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Краткорочни обврски по кредити	6,002,242,806	5,504,157,668
Вкупно краткорочни обврски по кредити	6,002,242,806	5,504,157,668



**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Краткорочните обврски преставуваат тековен дел на обврски по долгорочните меѓународни кредити и доспеваат за наплата во 2024 година.

17. Приходи од продажба

Приходите од продажба остварени по видови се состојат од следново (воденари):

	<u>31 Декември 2023</u>	<u>31 Декември 2022</u>
Приходи од надоместоци - патарина	3,795,829,832	3,254,964,390
Приходи од вонреден превоз, рекламни табли и прекоп	38,454,197	44,191,327
Приход од регистрација на моторни возила	1,919,970,025	1,818,311,945
Вкупно приходи од продажба	5,754,254,054	5,117,467,662


18. Останати приходи

Останатите остварени приходи се како што следува (во денари):

	<u>31 Декември 2023</u>	<u>31 Декември 2022</u>
Приходи од акциза	4,908,084,764	4,679,921,029
Приходи од укинувања на долгорочни резервирања	116,355,840	175,421,399
Останати приходи од работењето	1,022,140	91,637,434
Вкупно останати приходи	5,025,462,744	4,946,979,862

19. Расходи од работењето

	<u>31 Декември 2023</u>	<u>31 Декември 2022</u>
Трошоци за потрошени материјали и ситен инвентар	54,437,828	25,664,698
Трошоци за електрична енергија и гориво	106,184,618	186,981,329



**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Трошоци за тековно одржување на патишта	1,240,468,662	1,149,165,941
Трошоци за одржување на опрема	280,090,039	154,609,327
Трошоци за наем на опрема	7,890,263	7,392,175
Трошоци за вработени	457,802,974	390,735,985
Трошоци за амортизација	2,105,095,194	1,987,875,616
Трошоци за комунални услуги	24,398,402	18,881,738
Трошоци за надзор на патишта	85,373,084	70,289,839
Трошоци за провизија за здруженија за регистрација	82,441,663	79,979,018
Трошоци за огласи	1,950,960	1,192,400
Трошоци за истражување и изработка на елаборати и испитување на мостови	83,473,601	838,594
Резервирања за трошоци и ризици	1,245,811	11,788,770
Трошоци за пошт. услуги, интернет и др.услуги	62,075,796	68,736,707
Вкупно трошоци за основна дејност	4,592,928,895	4,154,132,137
	31 Декември 2023	31 Декември 2022
Трансфер кон ЕЛС за локални патишта и улици	291,674,201	300,000,000
Трошоци за банкарска провизија	64,058,158	35,051,015
Адвокатски, нотарски услуги и хонорари, провизии	128,851,924	71,361,286
Трошоци за репрезентација	435,651	168,435
Трошоци за осигурување	4,082,381	2,140,783
Спонзорства и донации	-	90,000
Такси и членарини и даноци	31,903,985	4,119,525
Надоместоци за управен и надзорен одбор	1,764,436	1,904,088
Други оперативни трошоци	8,113,164	1,348,572
Вкупно останати трошоци од работењето	530,883,900	416,183,704



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Вкупни расходи од работењето 5,123,812,795 4,570,315,841

20. Трансакции со поврзани друштва

Јавното претпријатие за државни патишта нема остварено трансакции со поврзани друштва, а поради тоа тоа нема побарувања и обврски по основ на истите.

Директор
Ејуп Рустеми

